




07 февруари 2019 година „Службен гласник на Општина Карпош“ број 3

Број 3 Година XIII



СКОПЈЕ, февруари 2019



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решение за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Братство“-Општина Карпош, Скопје**

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Братство“-Општина Карпош, Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-1119/1
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Број: 11-947/5
Датум: 06.02.2019 година
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17, 64/18), Градоначалникот на општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ
за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Братство“- Општина Карпош, Скопје

1. Поради предвремен престанок на мандатот на директорот во ООУ „Братство“ – Општина Карпош - Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во училиштето, **СЕ ИМЕНУВА Сали Рухие** од Скопје.
2. Функцијата вршител на должноста на директор, Сали Рухие ќе ја врши до именување на нов директор, но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на именувањето.
3. Ова решение влегува во сила и ќе се применува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Карпош“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Градоначалникот на Општина Карпош на ден 04.02.2018 година доставен е писмен допис – Оставка на функција директор, заведен под деловоден број 21-947/1 од кој се утврди дека, од страна на досегашниот директор на ООУ „Братство“, Јадранка Поповски, поднесена е оставка на функцијата - директор на училиштето.

Предвид наведеното, а согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа и член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, преку првостепениот орган до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев, с.р.

Доставено до:

- Именуваната
- ООУ „Братство“
- Одделение за образование
- Архива



Врз основа на член 50, став 1, точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 75, став 1 од Статутот на Општина Карпош („Службен гласник на Општина Карпош“ бр.1/2006, 8/2013 и 15/2014), Градоначалникот на Општина Карпош, донесе

ЗАКЛУЧОК

**за објавување на Решение за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Јан Амос Коменски“ - Општина Карпош, Скопје**

1. Се објавува Решението за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Јан Амос Коменски“ – Општина Карпош, Скопје.
2. Овој заклучок влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Карпош“.

Број: 11-1119/2
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ,
Стефан Богоев, с.р.**



Број: 11-1118/3
Датум: 07.02.2019 година
Скопје

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/2002), а во врска со член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16 и 67/17, 64/18), Градоначалникот на општина Карпош, донесе

РЕШЕНИЕ

за именување вршител на должноста на директор во
ООУ „Јан Амос Коменски“- Општина Карпош, Скопје

1. Поради предвремен престанок на мандатот на директорот во ООУ „Јан Амос Коменски“ – Општина Карпош - Скопје, за вршител на должноста на директор од редот на вработените во училиштето, СЕ ИМЕНУВА **Маја Старова** од Скопје.
2. Функцијата вршител на должноста на директор, Маја Старова ќе ја врши до именување на нов директор, но не подолго од 6 (шест) месеци од денот на именувањето.
3. Ова решение влегува во сила и ќе се применува со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на општина Карпош“.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

До Градоначалникот на Општина Карпош на ден 06.02.2018 година доставен е писмен допис-Барање за разрешување од функцијата директор со барање за престанок на работен однос и активирање на работно место ставено во мирување заради назначување на функција, заведен под деловоден број 11-1118/1 од кој се утврди дека, од страна на досегашниот директор на ООУ „Јан Амос Коменски“, Емилија Арсовска, поднесена е оставка на функцијата - директор на училиштето.

Предвид наведеното, а согласно член 50 од Законот за локалната самоуправа и член 135 став 1, 3 и 4 од Законот за основното образование, се одлучи како во диспозитивот на ова решение.



ПРАВНА ПОУКА: Против ова решение незадоволната страна има право на жалба во рок од 8 дена од денот на приемот на истото, преку првостепениот орган до Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.

**ГРАДОНАЧАЛНИК
НА ОПШТИНА КАРПОШ
Стефан Богоев, с.р.**

Доставено до:

- Именуваната
- ООУ „Јан Амос Коменски“
- Одделение за образование
- Архива





СОДРЖИНА

1. Решение за именување вршител на должноста на директор во ООУ „Братство“ – Општина Карпош, Скопје, со Заклучок за објавување и
2. Решение за изменување вршител на должноста на директор во ООУ „Јан Амос Коменски“ – Општина Карпош, Скопје, со Заклучок за објавување

Издавач: Општина Карпош
Уредува: Сектор за правни работи
Адреса: ул.Радика бр.9, бараки бр.1 и бр.2
Тираж: 25 примероци